



ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ  
HEALTH CERTIFICATE  
POR - USA

Дел 4.б.

За увоз на свежо месо, вклучувајќи и мелено месо, од домашни свињи (*Sus scrofa*) од Соединетите Американски Држави во Република Северна Македонија  
For import of fresh meat, including minced meat, of domestic porcine animals (*Sus scrofa*) from the United States of America to the Republic of North Macedonia

Земја/Country		Ветеринарно Здравствен Сертификат за Република Северна Македонија /Veterinary Certificate to Republic of North Macedonia						
Дел I: Детали за испратената пратка Part I: Details of dispatched consignment	I.1. Испраќач /Consignor  Име /Name  Адреса /Address  Тел. /Tel.	I.2. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number			I.2.a			
	I.5. Примач /Consignee  Име /Name  Адреса /Address  Поштенски број /Postal code  Тел. /Tel.	I.6.						
	I.7. Земја на потекло /Country of origin	ИСО код /ISO code	I.8. Подрачје на потекло /Region of origin	Код /Code	I.9. Земја на дестинација /Country of destination	ИСО код /ISO code	I.10. Подрачје на дестинација /Region of destination	Код /Code
	I.11. Место на потекло /Place of origin  Име /Name  Адреса /Address	Број на одобрение /Approval number			I.12.			
	I.13. Место на натовар /Place of loading	I.14. Датум на поаѓање /Date of departure			I.16. Влезен ВИМ на ГП во РСМ /Entry BIP in RNM			
	I.15. Средства за транспорт /Means of transport  Авион <input type="checkbox"/> Брод <input type="checkbox"/> Железнички вагон <input type="checkbox"/> /Aeroplane      /Ship      /Railway wagon  Средство за патен сообраќај <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> /Road vehicle      /Друго  Идентификација: /Identification:  Документ на кој се повикува: /Documentary references:	I.17.						
	I.18. Опис на стоката /Description of commodity	I.19. Код на стоката (ХС код) /Commodity code (HS code)						
	I.21. Температура на производот /Temperature of the product	Собна <input type="checkbox"/>	Разладено <input type="checkbox"/>	Смрзнато <input type="checkbox"/>	I.20. Количество /Quantity			
	I.23. Идентификација на контејнерот/број на пломба /Identification of container/seal number	I.22. Број на пакувања /Number of packages			I.24. Вид на пакување /Type of packaging			
	I.25. Пратките се наменети за: /Commodities certified for:	Исхрана на луѓе <input type="checkbox"/>						
I.26.	I.27. За увоз или влез во РСМ /For import or admission into RNM <input type="checkbox"/>							
I.28. Идентификација на стоките /Identification of the commodities								
Видови (Научно име) /Species (Scientific name)	Природа на стоката /Nature of commodity	Тип на обработка /Treatment type	Одобен број на објектот /Approval number of the establishment	Број на пакувања /Number of packages	Нето тежина /Net weight			
		Кланица /Abattoir	Погон за расекување /Cutting plant	Ладилник /Cold store				
Земја/Country		Свежо месо, вклучувајќи и мелено месо, од домашни свињи ( <i>Sus scrofa</i> ) /Fresh meat, including minced meat, of domestic porcine animals ( <i>Sus scrofa</i> )						



	II. Податоци за здравствената состојба /Health information	II.a. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number	II.b.
Дел II: Сертификација Part II: Certification	<p><b>II.1. Потврда за јавно здравство /Public health attestation</b></p> <p>Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар, потврдувам дека сум запознат со релевантните одредби од Законот за безбедност на храната односно еквивалентните одредби од Федералниот акт за инспекција на месо (FMIA) и од регулативата на УСДА Службата за безбедност на храна и инспекција (FSIS) и потврдувам дека месото од домашни свињи опишано погоре е произведено во согласност со тие услови, особено дека:</p> <p>/I, the undersigned official FSIS Inspector, declare that I am aware of the relevant provisions of Law on food safety or the relevant provisions of the Federal Meat Inspection Act (FMIA) and USDA/FSIS and hereby certify that the meat of domestic swine described above was produced in accordance with those requirements, in particular that:</p> <p>II.1.1. [месото] [меленото месо] <sup>(1)</sup> потекнува од објект(и) со имплементирана програма заснована на HACCP принципи во согласност со Законот за безбедност на храната односно потекнува од објект(и) кои се под надлежност на Службата за безбедност на храна и инспекција (FSIS) и каде е имплементиран системот за Редукација на Патогени/ HACCP системот за безбедност на храната; /the [meat] [minced meat]<sup>(1)</sup> comes from (an) establishment(s) implementing a programme based on the HACCP principles in accordance with Law on food safety or was produced at establishment(s) under FSIS inspection that implement the Pathogen Reduction / HACCP food safety system;</p> <p>II.1.2. месото е добиено во согласност со условите пропишани во Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло односно еквивалентните одредби од Федерален акт за инспекција на месо (FMIA); /the meat has been obtained in compliance with the conditions set out in the Book of Rules on specific hygiene requirements for food of animal origin or equivalent conditions set forth in the Federal Meat Inspection Act;</p> <p><sup>(1)</sup> II.1.3. целата пратка на свинско месо е во согласност со условите пропишани во Правилникот за посебните барања за контрола на Trichinella во месо, односно: /the entire consignment fulfils the requirements for control of Trichinella in pork (in accordance with the Book of Rules on specific requirement for control of Trichinella in meat) specifically, either</p> <p>(a) добиено е од домашни свињи кои потекнуваат од објекти во Соединетите Американски Држави кои се со незначителен ризик за инфекција со Trichinella; или /come from domestic pigs originating from an establishment in the United States with a negligible risk for Trichinella infection; or</p> <p>(b) добиено е од домашни свињи кои се тестирани со негативен резултат на детекција на ларви на Trichinella со одобен метод; или /come from domestic pigs that were tested and with negative results by an approved method for the detection of Trichinella larvae; or</p> <p>(c) било замрзнато за да се обезбеди инактивација на ларвите на Trichinella. / have been processed frozen to ensure the inactivation of Trichinella larvae.</p> <p><sup>(2)</sup> II.1.4. [меленото свинско месо е добиено во согласност со условите пропишани во Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло и е замрзнато до внатрешна температура од не повеќе од -18°C, односно меленото месо е добиено од свинско месо кое ги исполнува условите наведени во точка II.1.3 и е замрзнато до внатрешна температура од не повеќе од -18°C]. /[the minced pork meat is in compliance with the requirements in the Book of Rules of specific requirements for food of animal origin and has been frozen to an internal temperature of not more than -18°C, or the minced pork meat was derived from pork meat that met the requirements of II.1.3 and is frozen to an internal temperature of not more than -18° C].</p> <p>II.1.5. свинското месото е оценето како погодно за исхрана на луѓе, после ante-mortem и post-mortem прегледот, спроведен во согласност со Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло односно истото е произведено во согласност со еквивалентните одредби од Федерален акт за инспекција на месо (FMIA) и од регулативата на УСДА Службата за безбедност на храна и инспекција (FSIS); /the pork meat has been found fit for human consumption following ante and post-mortem inspections carried out in accordance with Book of Rules on specific requirements for food of animal origin or produced in compliance with the conditions set forth in the Federal Meat Inspection Act (FMIA) and USDA/FSIS regulations.</p> <p>II.1.6. <sup>(3)</sup> или /either [труповите или делови од труповите се означени со здравствена ознака во согласност со Националните прописи од областа на ветеринарно здравство односно официјалната здравствена ознака на Службата за безбедност на храна и инспекција (FSIS) (Прегледано и Пуштено);] /[the carcasses or parts of the carcasses have been marked with a health mark in accordance with National veterinary legislation or the product has been marked with the official FSIS mark of inspection (Inspected and Passed);]</p> <p><sup>(3)</sup> или /or [пакувањата со [месо] [мелено месо] <sup>(4)</sup> се означени со идентификациона ознака во согласност со Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло односно имаат етикета со официјален број на објектот каде што месото е обработено и официјално прегледано]; /[the packages of [meat] [minced meat] <sup>(4)</sup> have been marked with an identification mark in accordance with the Book of Rules on specific requirements for food of animal origin or is labeled with the official establishment number of the plant where the product was processed and officially inspected;]</p> <p>II.1.7. [месото] [меленото месо] <sup>(5)</sup> ги задоволува критериумите пропишани во Правилникот за посебните барања за безбедност на храна по однос на микробиолошки критериуми односно месото е произведено во согласност со стандардите за редукација на патогени наведени во 9 CFR 310.25 и е во целосна усогласеност со овие стандарди; /the [meat] [minced meat] <sup>(5)</sup> satisfies the relevant criteria set out in the Book of Rules on microbiological criteria for food or the meat was produced in accordance with the relevant provisions of pathogen reduction standards outlined in 9 CFR 310.25 and found to be in full compliance;</p> <p>II.1.8. исполнети се гаранциите кои се однесуваат на живите животни како и производите од нив, кои се предвидени во плановите за резидуи во согласност со Правилникот за начинот на вршење на мониторинг и контрола на присуството на резидуи и контаминенти во живите животни и храната од животинско потекло, начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг и контрола на резидуи и недоволени спупстанции и мерките кои се преземаат во случај на сомнение и на позитивен наод на присуство на резидуи и недоволени спупстанции односно месото добиено од тие свињи било предмет на испитување согласно Националната програма за резидуи на Службата за безбедност на храна и инспекција (FSIS); /the guarantees covering live animals and products thereof provided by the residue plans submitted in accordance with the Book of Rules on the method of performing the monitoring and control of the presence of residues and contaminants in live animals and food of animal origin, the method of performing the official controls and the procedures for monitoring and control of the residues and unauthorized substances and the measures to be undertaken in case of suspicion and positive finding of presence of residues and unauthorized substances and/or the pork meat obtained from those pigs were subject to residue testing under the official National Residue Program, are fulfilled;</p> <p>II.1.9. [месото] [меленото месо добиено] <sup>(6)</sup> е складирано и транспортирано во согласност со релевантните услови од Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло односно односно е произведено во согласност со условите наведени во Федералниот акт за инспекција на месо (FMIA) од регулативата на УСДА Службата за безбедност на храна и инспекција (FSIS) и е оценето како погодно за исхрана на луѓе. /the [meat] [minced meat derived] <sup>(6)</sup> has been stored and transported in accordance with the relevant requirements of the Book of Rules on specific requirements for food of animal origin or produced in compliance with the conditions set forth in the Federal Meat Inspection Act and has been found fit for human consumption.</p>		
	<p><b>II.2. Потврда за здравствената состојба на животните /Animal health attestation</b></p> <p>Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар, потврдувам дека свежето месо опишано во Дел I:</p> <p>/I, the undersigned official FSIS Inspector, hereby certify, that the fresh meat described in Part I:</p>		



II.2.1. е добиено од:  
територија со код .....(2), со исклучок на инфективна зона ..... (5) за болестите Лигавка и шап, африканска свинска чума и/или класична свинска чума, која на денот на издавањето на овој сертификат е:  
/has been obtained from:  
the territory with code ..... (2), excluding the following FMD, ASF and/or CSF infected zones .....(5) , which on the date of issuing of this certificate is:

(a) слободна од болеста Лигавка и шап согласно извештаите на ОИЕ, Афричка свинска чума најмалку 40 дена пред колење и Класична свинска чума од раѓањето или најмалку 28 дена;  
/free from Foot-and-mouth disease as reported to the OIE, African swine fever at least 40 days preceding slaughter and Classical swine fever since birth or for at least the past 28 days;

(b) не е спроведена вакцинација против болестите Лигавка и шап и Афричка свинска чума, во временските рокови наведени во точка (a), и не е дозволен увоз во оваа територија на домашни животни кои се вакцинирани против овие болести;  
/no vaccination against FMD and ASF have been carried out in the time frame determined in point (a) and imports of domestic animals vaccinated against these diseases are not permitted in this territory;

II.2.2. е добиено од животни кои:  
/has been obtained from animals that:

(<sup>1</sup>) или /either [се чувани на територија /зона опишана под точка II.2.1. од раѓањето, или се увезени како живи свињи од трета земја која во моментот на увоз имала одобрување за извоз на ова свежо месо или замрзнато месо во Република Северна Македонија] (<sup>6</sup>)  
/[have been kept in the territory/zone described under point II.2.1. since birth, or have been imported as pigs from third country which in the moment of import was authorized to export this fresh or frozen meat to the Republic of North Macedonia]; (<sup>6</sup>)

(<sup>2</sup>) или /or [увезени се на ..... (дд/мм/гггг) на територијата опишана под точка II.2.1., од територија со код ..... (<sup>2</sup>) која на тој датум имала одобрување за извоз на ова свежо или замрзнато месо во Република Северна Македонија];  
/have been introduced on ..... (dd/mm/yyyy) into the territory described under point II.2.1., from the territory with code ..... (<sup>2</sup>) that at that date was authorized to export this fresh or frozen meat to the Republic of North Macedonia];

II.2.3. е добиено од животни кои потекнуваат од одгледувалишта:  
/has been obtained from animals coming from holdings:

(a) во кои ниту едно од животните присутни таму не се вакцинирани против болестите наведени во точка II.2.1.  
/in which none of the animals present therein have been vaccinated against the diseases mentioned under point II.2.1.

(b) кои се наоѓаат во контролирана зона, како што е утврдено од страна на надлежниот орган и е во согласност со препораките на ОИЕ.  
/within a control area as established by the competent authority and consistent with the recommendations of the OIE.

(c) каде се преземени сите потребни мерки со цел отпадоците од храна кои содржат производи од месо и се користат за исхрана на свињите, биле третираны на начин кој ќе ги уништи микроорганизмите предизвикувачи на болести.  
/where an undertaking has been received that food waste containing any meat products fed to swine are properly treated to kill disease organisms].

II.2.4. е добиено од животни кои:  
/has been obtained from animals that:

(a) доаѓаат од зона која е слободна од болестите Лигавка и Шап, Класична свинска чума и Афричка свинска чума кај домашните и дивите животни, согласно извештаите на ОИЕ;  
/come from a zone free from FMD, CSF and ASF in domestic and wild animals, as reported to the OIE;

(b) се транспортирани во согласност со Државните и Федералните закони и без да дојдат во допир со други животни кои не ги исполнуваат условите наведени во точка II.2.1, II.2.2 и II.2.3;  
/were transported in accordance with State and Federal laws and regulations and without contact with other animals which did not comply with the conditions set out in point II.2.1, II.2.2 and II.2.3;

(c) месото опишано во овој сертификат е добиено од животни за кои со ante-mortem и post-mortem прегледот е утврдено дека се здрави, и месото добиено од нив е прегледано и потврдено дека е безбедно за исхрана на луѓето, во согласност со законот и регулативата на УСДА Службата за безбедност на храна и инспекција (FSIS) и;  
/the meat specified in this certificate is from animals that received both ante-mortem and post-mortem inspection and were found sound and healthy, and that has been inspected and passed as provided by law and Regulations of USDA/ FSIS and is found fit for human consumption, and

(d) заклани се на ..... (дд/мм/гггг) или помеѓу ..... (дд/мм/гггг) и ..... (дд/мм/гггг) (<sup>4</sup>);  
/have been slaughtered on ..... (dd/mm/yyyy) or between ..... (dd/mm/yyyy) and ..... (dd/mm/yyyy) (<sup>4</sup>);

II.2.5. добиено е во објектот околу кој во радиус од 10 км се нема појавено случај/жариште на болестите наведени во точка II.2.1 во временските рокови наведени во истата точка или при случај/жариште на болест, подготовката на месото за извоз во Република Северна Македонија е одобрено единствено откако сите присутни животни се заклани, целото месо е отстрането и објектот е целосно исчистен и дезинфициран под надзор на официјален ветеринар, односно месото не е добиено од животни заклани заради контрола или искоренување на некоја болест која може да се пренесе преку свежо свинско месо;  
/has been obtained in an establishment around which, within a radius of 10 km, there has been no case/outbreak of the diseases mentioned under point II.2.1, and in the time frame determinate in the same point. or, in the event of a case/outbreak of disease, the preparation of meat for exportation to the Republic of North Macedonia has been authorized only after slaughter of all animals present, removal of all meat, and the total cleaning and disinfection of the establishment under the control of an official veterinarian or the meat has not been obtained from animals slaughtered in an official eradication program for a disease which can be transmitted by the certified product.

II.2.6. е добиено и подготвено без да дојде во допир со други меса кои не ги исполнуваат условите кои се бараат со овој сертификат.  
/has been obtained and prepared without contact with other meats not complying with the conditions required in this certificate.

II.3. **Потврда за благосостојбата на животните**  
**/Animal welfare attestation**

Јас, долу потпишаниот, официјален ветеринар, потврдувам дека свежото месо опишано во Дел I од овој сертификат:  
/I, the undersigned official FSIS inspector, hereby certify, that the fresh meat described in Part I of this certificate:

или/ either потекнува од животни кои се третираны во клиника пред колењето и за време на колењето или убивањето во согласност со релевантните услови на законодавството на Република Северна Македонија и ги исполнуваат барањата наведени во Правилникот за начинот на постапување со животните за време на убивање.  
/derives from animals which have been handled in the slaughterhouse before and at the time of slaughter or killing in accordance with the relevant provisions of the National legislation of the Republic of North Macedonia and have met requirements at least equivalent to those laid down in the Book of rules on the manner of treatment of animals during killing.

or/ е третирано во согласност со 9 CFR Part 313 (Хумано колење на добитокот) и соодветните применливи стандарди од ОИЕ, во делот на SPS договорот.  
/that have been treated in accordance with 9 CFR Part 313 (Humane Slaughter of Livestock) and applicable World Organization for Animal Health (OIE) standards covered by the Sanitary and Phytosanitary Agreement.

**Забелешки**  
**/Notes**  
This certificate is meant for fresh meat, including minced meat, of domestic swine (*Sus scrofa*).  
/Овој сертификат е наменет за свежо месо, вклучувајќи мелено месо од домашни свињи (*Sus scrofa*).

Fresh meat means all animal parts fit for human consumption whether fresh, chilled or frozen.  
Под свежо месо се подразбираат сите делови од животното погодни за исхрана на луѓето, било да се свежи, оладени или замрзнати.

**Дел I**  
**/Part I**



-	Рамка I.8: /Box reference I.8:	Внесете го кодот на територијата како што е во Прилог 6 Дел 4 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на држави од кои е одобрен увоз и формата и содржината на ветеринарно здравствените сертификати или други документи кои ја придружуваат пратката како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на животни, аквакултура производи и нуспроизводи од животинско потекло. /Provide the code of territory as appearing in Part 4 of Annex VI of Book of Rules on procedures for import and transit, list of third countries approved for import, form and content of the Certificate or other documents accompanying the consignment, veterinary checks at the border on consignments of animals, aquaculture and products and by-products of animal origin.
-	Рамка I.11: /Box reference I.11:	Место на потекло: име и адреса на објектот испраќач. /Place of origin: name and address of the dispatch establishment.
-	Рамка I.15: /Box reference I.15:	Да се наведе регистарскиот број (железнички вагони или контејнери и камиони), број на лет (авион) или име (брод). Во случај на истовар и претовар, испраќачот мора да ги информира влезен ВИМ на ГП во РМ. /Registration number (railway wagons or container and lorries), flight number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In case of unloading and reloading, the consignor must inform the BIP of entry into the RM.
-	Рамка I.19: /Box reference I.19:	Употреби го соодветниот ХС код: 02.03, 02.06, 02.09 или 15.01. /Use the appropriate HS code: 02.03, 02.06, 02.09 or 15.01.
-	Рамка I.20: /Box reference I.20:	Наведете ја вкупната бруто тежина и вкупната нето тежина. /Indicate total gross weight and total net weight.
-	Рамка I.23: /Box reference I.23:	За контејнери и кутии, бројот на контејнерот и бројот на печатот (ако постои) треба да се внесе. /For containers or boxes, the container number and the seal number (if applicable) should be included.
-	Рамка I.28: /Box reference I.28:	Природа на стоката: Да се внесе "труп-цел", "труп-половина", "труп-четвртинка", "делови" или "мелено месо". Мелено месо е месо без коска кое било мелено на делчиња и мора да се подготви исклучиво од напречно-пругаста мускулатура (вклучувајќи го и придружното масно ткиво), освен срцевиот мускул. /Nature of commodity: Indicate "carcass-whole", "carcass-side", "carcass-quarters", "cuts" or "minced meat". Minced meat is boned meat that has been minced into fragments and that must have been prepared exclusively from striated muscle (including the adjoining fatty tissues) except heart muscle.
-	Рамка I.28: /Box reference I.28:	Вид на обработка: Соодветно, да се внесе "месо без коска"; "со коска"; "зрело"; и/или "мелено". Ако е замрзнато, да се внесе датумот на замрзнување (мм/гг) на деловите/парчињата. /Treatment type: If appropriate, indicate "deboned"; "bone in"; "matured" and/or "minced". If frozen, indicate the date of freezing (mm/yy) of the cuts/pieces.
<b>Дел II:</b>		
<b>/Part II:</b>		
(1)	Непотребното да се прецрта. /Keep as appropriate.	
(2)	US = цела територија/земја /US = entire territory/country; US-o = дел од територија/земја слободна од болестите Шап и Лигавка, Африканска свинска чума и/или Класична свинска чума /US-o = area of territory/country free from FMD, ASF and/or CSF.	
(3)	Под отпад од храна (угостителски отпад) се подразбира целиот отпад од храната наменета за исхрана на луѓето од рестораните, кетеринг службите или кујните, вклучително индустриските мензи и домашните кујни на фармерите или луѓето кои чуваат свињи. /Catering waste means: all waste from food intended for human consumption from restaurants, catering facilities or kitchens, including industrial kitchens and household kitchens of the farmer or persons tending pigs.	
(4)	Датум или датуми на колене. Увозот на месо нема да биде дозволен во случај кога истото е добиено од животни заклани на територија наведена во точка II.2.1 за време на период во кој Република Северна Македонија имала усвоено мерки за забрана за увоз на месо од таа територија или од тие делови. /Date or dates of slaughter. Imports of this meat shall not be allowed when obtained from animals slaughtered in the territory mentioned under point II.2.1 during a period where restrictive measures have been adopted by the Republic of North Macedonia against imports of this meat from this territory or that(these) compartment(s).	
(5)	Потребно само во случај кога САД не е слободна од болестите Лигавка и шап, Африканска свинска чума, и / или Класична свинска чума. Земјите кои се дел од територијата на САД ќе бидат дефинирани како зони при извоз на свежото месо, вклучително и меленото месо, од домашни свињи (Sus scrofa). /Required only when the United States is not free of FMD, ASF and/or CSF. Counties within the United States shall be defined as zones for the purpose of exports of meat of fresh meat, including minced meat, of domestic porcine animals (Sus scrofa).	
(6)	Трети земји со дозвола за извоз на свежо или замрзнато месо во Република Северна Македонија: AU – Австралија, BA – Босна и Херцеговина, CA – Канада, CH – Швајцарија, CL – Чиле, HR – Хрватска, NZ – Нов Зеланд, RS – Србија, US – САД, AT – Австрија, BE – Белгија, BG – Бугарија, DE – Германија, GR – Грција, DK – Данска, EE – Естонија, IT – Италија, IE – Ирска, CY – Кипар, LV – Латвија, LT – Литванија, LU – Луксембург, MT – Малта, UK – Обединето Кралство, PL – Полска, PT – Португалија, RO – Романија, SV – Словачка, SI – Словенија, HU – Унгарија, FI – Финска, FR – Франција, NL – Холандија, CZ – Чешка, ES – Шпанија, SE – Шведска, Норвешка, KV – Косово и LI – Лихтенштајн /Third countries authorized to export fresh or frozen meat into the Republic of North Macedonia: AU – Australia, BA – Bosnia and Herzegovina, CA – Canada, CH – Switzerland, CL – Chile, HR – Croatia, NZ – New Zealand, RS – Serbia, US – United States, AT – Austria, BE – Belgium, BG – Bulgaria, DE – Germany, GR – Greece, DK – Denmark, EE – Estonia, IT – Italy, IE – Ireland, CY – Cyprus, LV – Latvia, LT – Lithuania, LU – Luxembourg, MT – Malta, UK – United Kingdom, PL – Poland, PT – Portugal, RO – Romania, SV – Slovakia, SI – Slovenia, HU – Hungary, FI – Finland, FR – France, NL – Netherlands, CZ – Czech, ES – Spain, SE – Sweden, Norway, KV – Kosovo and LI – Liechtenstein.	
	Официјален ветеринар: /Official FSIS Inspector:	Квалификација и титула: /Qualification and title:
	Име (со печатни букви): /Name (in capital letters):	
	Датум: /Date:	Потпис: /Signature:
	Печат: /Stamp:	